



**Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец
декември 2018**

Датум: 04.01.2019
Сектор за инвестиции



Содржина

1.	Тетекс АД Тетово	3
1.1.	Општ дел	3
1.2.	Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Тетекс АД Тетово	4

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец декември 2018 година се одржа акционерско собрание на **Тетекс АД Тетово**, компанија во која задолжителниот пензиски фонд поседува акции и согласно Правилникот има обврска за присуство и известување.

1. Тетекс АД Тетово

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Тетекс АД Тетово

<i>Име на акционерското Друштво</i>	Тетекс АД Тетово
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	2,58% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,09% Друштвото нема обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	17.12.2018 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворање на Собранието Избор на претседавач на Собранието Избор на бројач на гласови Избор на записничар и оверувачи за записник <p>Работен дел:</p> <ol style="list-style-type: none"> Донесување одлука за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда Донесување Одлука за плаќање на дивиденда и утврдување дивиденден календар
<i>Претставник на Собранието</i>	Александар Миневски

II. Тетекс АД Тетово

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Тетекс АД Тетово се одржа на 17.12.2018 година со почеток во 12:00 часот во салата на Ф-ка конфекција во Друштвото, во Тетово на ул. Браќа Миладинови бр. 1

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање на Собранието
2. Избор на претседавач на Собранието
3. Избор на бројач на гласови
4. Избор на записничар и оверувачи за записник

Претставникот гласаше ЗА по предлозите од процедуралниот дел

Работен дел

1. Донесување одлука за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за исплата на дивиденда

Претставникот гласаше ЗА

2. Донесување Одлука за плаќање на дивиденда и утврдување дивиденден календар

Претставникот гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Тетекс АД Тетово

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за одржување на акционерското собрание на Тетекс АД Тетово, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни акционери кои поседуваа 67,23% од акциите со право на глас.

По гласањето за Процедуралниот дел, се пристапи кон утврдување и гласање по точките од Работниот дел.

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА”, го поддржа донесувањето на одлуките од работниот дел на Дневниот ред.

На Дневен ред на оваа акционерско собрание се гласаше по две точки, и тоа по Предлог одлуката за распоред на дел од нераспределената акумулирана добивка на Друштвото за

исплата на дивиденда и по Одлуката за плаќање на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.

Одлуките беа едногласно усвоени од сите присутни акционери, односно се изгласа исплата на дивиденда, од акумулирана добивка на Друштвото од 2012 година, во бруто износ од 88,89 денари по акција.

Со исцрпување на Дневниот ред Претседателот на собранието го прогласи акционерското собрание за затворено.